

До Фармацевтска Комора на РС Македонија

ПРИЈАВА

за полагање на стручен испит

_____ со
име, име на родител, презиме

матичен број _____ и

адреса (улица, број и место на живеење/град)

телефон за контакт _____

електронска адреса за контакт (e-mail) _____,

Се пријавувам за полагање на стручен испит за фармацевти во _____
испитна сесија.

Испитот го полагам по _____ пат.

Со пријавата доставувам:

- Книшка за пробна работа
- Доказ за уплатени парични средства во износ 45.000,00 денари на жиро сметка:
210044333190183 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Датум

Потпис

Информација за обработката на личните податоци на членовите на Фармацевтската комора на Македонија

1. Идентитет и контакт на податоците на Контролорот:

Фармацевтска комора на Македонија (ФКМ), ул. „50 дивизија“ бр. 34, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3217 614, Е-маил адреса: info@fk.mk, Веб страница: <http://www.fk.mk/>

2. Контакт податоци на офицер за заштита на личните податоци

Маријана Марушиќ Кос, Телефон: +38923060079, Е-маил адреса: marijana@marusic-kos.mk

3. Кои се целите за обработка на Вашите лични податоци?

ФКМ врши обработката на Вашите лични податоци во збирката на членови за цели на издавање на лиценца и регистрација на членови во Регистарот на фармацевти.

ФКМ целосно го почитува начелото на минимален обем на податоци и ги собира само оние податоци кои се потребни, релевантни и ограничени за исполнување на целта заради која се обработуваат.

4. Кои се правните основи за обработка на Вашите лични податоци?

ФКМ обработува лични податоци за здравствените работници и истите ги впишува во Регистарот на здравствени работници што го води Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија во електронска форма. Исполнување на законска обврска, согласно член 10 став (1) алинеја 3 од ЗЗЛП е правна основа за обработката на Вашите лични податоци, за водење на Регистарот на членови и за издавање на лиценци.

Законската обврска за обработка на Вашите лични податоци произлегува од член 116 став (2) алинеи од 1 до 9, а во врска со ставот 3 од истиот член, член 261 и членовите од 123 до 135 од Законот за здравствената заштита.

5. Како ги чуваме Вашите лични податоци?

Само лицата кои се овластени од страна на ФКМ имаат право да пристапат до Вашите лични податоци, до степен потребен за извршување на нивните работни задачи или ангажман, а согласно издадените овластувања за вршење на обработка на личните податоци. Притоа, се применуваат најсовремените технички и организациски мерки за заштита на податоците од неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на сите нивоа на извршување на работите.

6. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

Личните податоци кои се обработуваат за цели на издавање на лиценца и регистрација на член во Регистарот на фармацевти се чуваат до престанокот на членството во ФКМ.

7. Кои се Вашите права?

Под одредени услови утврдени со закон, имате право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката, преносливост на вашите лични податоци, право на приговор и право на повлекување на согласноста. Овие Ваши права произлегуваат од ЗЗЛП. Подетално за Вашите права и начинот на кој може да ги остварите, можете да прочитате на веб страницата на ФКМ. Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци од страна на ФКМ, не е во согласност со одредбите на ЗЗЛП или пак сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање пред Агенцијата за заштита на личните податоци.